



БИОГРАФИЈА

МАЈАН ВЕЈСЕЛИ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Мајан ВЕЈСЕЛИ е роден во Тетово каде завршил основно и средно образование. Дипломирал во 2009 година на Факултетот за Бизнис администрација при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Во 2016 година магистрирал на Факултетот за економија при Универзитетот во Љубљана, Словенија, каде се стекнал со звање Магистер по економски науки. Од 2017 година е Докторанд на Факултетот за економија при Универзитетот во Љубљана, Словенија, каде по одбраната на Докторската теза насловена: „Причините и ефектите на неконвенционалните монетарни политики што ги спроведува Банката на Јапонија“, ќе се стекне со звање Доктор по финансиски менаџмент.

Своето работно искуство го започнува во 2012 година како Главен советник на Градоначалникот во Тетово, назначен за: координатор на проектите со Светска Банка за привлекување на странски инвестиции и други капитални средства; координатор на “YES” програма за Тетово - проект за мрежно вработување на млади лица кои поседуваат разни вештини финансиран од страна на УСАИД (USAID) на локално ниво; координатор на невладината организација на проектот “Хабитат” и општината Тетово за стимулирање на граѓаните за импелентирање проекти за инвестиции, реконструкции, енергетска ефикасност итн.; координатор на проектот Банка за храна, наменет за обезбедување и координација на заеднички проекти изведувани од страна на Банката за храна и општината Тетово со цел да им се помогне на сиромашните граѓани да добијат бесплатна храна донирани од страна на компании за храна и др. Од 2016 до 2020 годна работел како Извршен консултант на Хотел Лирак Тетово, додека во 2021 бил назначен за Директор на Консултантска фирма од Тетово "АОИ". Во март 2022 бил назначен за Финансиски советник на Директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија, каде бил иницијатот и Проект менаџер за проектот „Renewable Energy“ за поставување на соларни панели, кој во моментот се спроведува Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Присуствувал на бројни национални и меѓународни конференции, семинари, предавања и обуки од областа на Бизнис администрација, финансиски менаџмент и др.

Со Одлука на Владата на Република Северна Македонија, на 25.07.2022 година е назначен за Генерален директор и Претседател на Управен одбор на Железници на Северна Република Македонија Транспорт АД-Скопје

БРАНИСЛАВ ИГЊАТОВИЌ



ДИРЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ И ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Бранислав ИГЊАТОВИЌ е роден во Скопје во 1964 година. Основно и средно образование завршил во Скопје. Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Прима“ при УКИМ во Скопје во 1989 година, каде се стекнал со звање Дипломиран Правник. Правосуден испит положил во 1996 година.

Своето работно искуство го започнал во 1991 година и до денес работи во истото претпријатие ЖРСМ Транспорт АД-Скопје. Во 1991 година се вработува во ЈПМЖ Скопје како Дипломиран правник, во Подружница ЗОП. Во 1993 година работи како самостоен референт во Подружница ЕТП. Во 1997 година станал Шеф на правна служба во Сообраќаен погон. Во 2006 година назначен е за Одговорен за имотно-правни односи во Дирекција. Во 2014 година е назначен за Раководител на облигациони односи. Во 2016 годна е назначен за Раководител на сектор за правни работи и од 2019 година е назначен за Директор на правни работи, човечки ресурси и корпоративни финкции и Член на УО на ЖРСМ Траснпорт АД-Скопје.

Имнуваниот целиот свој досегашен работен век го посветил на застапување пред судови и други органи.

ШЕНУР ОСМАНИ



ДИРЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ И ЕКОНОМСКИ РАБОТИ И ЧЛЕН НА УО НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Шенур Османи е роден 1959год во Куманово, каде и заврши основно и средно образование. Високото образование го има завршено во Приштина. Дипломирал на Економскиот факултет во 1983 год.

Првото вработување му беше во 1987год. во Печатница ПРОСВЕТА во куманово. 6 години работеше во комерцијалниот сектор.

Од 1993год. Беше претставник на турската компаниа ИХЛАС за Република Северна македонија

Во февруари 2019 год. е именуван за Директор за економски и финансиски работи и Член на Управен Одбор во Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје.

За време на досегашното работно и професионално искуство, учествувал на бројни национални и меѓународни семинари и обуки, конференции и предавања од областа на финансии и сметководство.

САША ЈОВАНОВСКИ



ДИРЕКТОР НА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ ЧЛЕН НА УО НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Саша Јовановски е роден 1964 година во Скопје, каде завршил основно и средно образование. Дипломирал на Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на Институтот за Производно машинство, Насока: Организација на производство (менаџмент), каде што со одбраната на темата: Организација на работно место за производство на неротациони делови – куќишта Н-25 Мазак во МЗТ – РО ФОП Скопје, се стекнал со звање Дипломиран Машински инженер.

Своето работно искуство го започнува во 1989 година во Металски завод Тито – Скопје, Фабрика за опрема и преносници – ФОП во Одделението за наменско производство, на работното место проектант.

Од 1991 година работи како Организатор во Секторот за информатика во ЈП Македонски Железници – Скопје. Во 2000 година е поставен на работното место Самостоен организатор одговорен за патнички сообраќај во истиот сектор, а во 2005 година е унапреден во Водач на група за патнички сообраќај, во Секторот за информатика во ЈП Македонски Железници – Скопје. Во 2007 година е назначен за Раководител на софтвер во Одделението за информатика во Македонски Железници Транспорт АД-Скопје.

Од 2017 година е именуван за Директор на патнички сообраќај и Член на УО во Македонски Железници Транспорт АД Скопје. Учествовал на бројни национални и меѓународни семинари и обуки, конференции и предавања. Во периодот 1997 – 1998 година работи на проектот: Осовременување и имплементација на софтверот за бироата за вработување во Република Македонија, како Главен инженер за имплементација и обука.

САШКО АНГЕЛОВСКИ



ДИРЕКТОР ЗА ВЛЕЧА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗНИ СРЕДСТВА И

**ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ**

АНГЕЛОВСКИ Радосав Сашко, роден на 8.12.1970 година во Скопје. Средно образование завршува во Машинскиот училишен центар „Гоце Делчев“ Скопје, во 1989 година. Во 1996 година своите знаења ги надградува во Република Србија во соработка со ЈЗТП Белград и добива Сертификат за Специјалист за одржување на витални кочни уреди на железничките влечни и влечени сретства. Во 2007 година дипломира на УКИМ - Машински факултет Скопје.

Се запишува на втор циклус на студии на Машинскиот Факултет Скопје, на студиската програма Метрологија, менаџмент и контрола на квалитет. Научно подрачје е од Техничко-технолошки науки, поле машинство, контрола на квалитет и индустриско инженерство и менаџмент. На 08.07.2016 година се стекна со научен назив Магистер по технички науки од областа на менаџментот и контрола на квалитет.

Целиот свој работен стаж 26 години, го поминува во Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје, движејќи се низ повеќе скалила во организациската структура. Од 2010 година се распоредува на работно место Инженер технолог во Р.Е. ТКД, а од 2011 е распореден во Главен инженер во Р.Е. ТКП. Во 2011 година се назначува на должност Шеф на Работна единица Техничко колска дејност, а од септември 2012 година се назначува на должност Директор на Подружница за Влеча на возови. На 16.10.2019 година од Надзорниот одбор на ЖРСМ Транспорт АД Скопје се назначува за Член на управен одбор и Директор за влеча и одржување на возни средства на ЖРСМ Транспорт АД Скопје

МИЛЧО СМИЛЕВСКИ



ДИРЕКТОР НА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ И ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ

01.02.1963 година, Скопје

ОБРАЗОВАНИЕ

Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

РАБОТНО ИСКУСТВО:

Почнувајќи од стоков благајник се искачува по хиерархиската скала во својата професионална кариера која за цело време е во железничкото претпријатие како и да имало назив во минатото (ЖТП Скопје, ЖТО Скопје, ЈП Македонски железници, Македонски железници Транспорт АД) и тоа:

- од април 1987 година до август 1992 година стоков благајник во жел.станици Радуша и Јегуновце;
- од август 1992 година до декември 1994 година главен референт за финансии-Сообраќаен погон;

- од јануари 1995 година до февруари 1999 година шеф на отсек за меѓународен стоков сообраќај во Одделение за контрола на приходи – Дирекција;
- од февруари 1999 година до март 2003 година Раководител на Одделение за контрола на приходи – Дирекција;
- од март 2003 година до јануари 2006 година Помошник - Директор за економски работи;
- од јануари 2006 до октомври 2006 година Директор;
- од ноември 2006 година до ноември 2017 Самостоен стручен соработник во Одделение за план, развој и студии во Дирекција;
- од ноември 2017 година до септември 2019 Директор на подружница за товарен сообраќај;
- од септември 2019 година Директор за товарен сообраќај и член на управен одбор

ПРОФЕСИОНАЛНИ И ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ:

- Ноември 2002 година – Член на надзорен одбор за контрола на материјално и финансиско работење на Македонска Радио Телевизија
- Мај 2013 – Генерален секретар на Унија на независни автономни синдикати на Македонија (УНАСМ)

СЕМИНАРИ И ОБУКИ:

Повеќе од 30 семинари и обуки во и надвор од земјата во организација на повеќе европски консултантски куќи на тема: менаџмент, сметководствени стандарди, корпоративно управување, човечки ресурси итн.



БИОГРАФИЈА

БРАХИМ АЈВАЗ

ДИРЕКТОР НА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА И ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Брахим АЈВАЗ е роден 1962 година во с. Танушевци, Скопје. Основно и средно образование завршил во Скопје. Вишо образование завршил на Педагошкиот факултет св. Климент Охридски – Скопје при Универзитетот „св. Кирил и Методиј“ во Скопје, отсек Биологија и Хемија, а по дипломирањето на Педагошкиот факултет св. Климент Охридски – Скопје, исто така при Универзитетот „св. Кирил и Методиј“ во Скопје, се стекнал со звање Професор по Одделенска настава.

Своето работно искуство го започнал во областа на просветата и образованието во 1984 година, како Наставник по предметите Биологија и Хемија во Основното Училиште „Лирија“ во с. Танушевци. Од 2003 до 2013 година бил назначен и ја вршел функцијата Директор на Основното Училиште „Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“- с. Арачиново, Скопје.

На локалните избори во 2013 година бил избран за Градоначалник на Општината Арачиново, чиј мандат успешно го реализирал сè до истекот во 2017 година.

Од февруари 2020 до август 2020 година бил именуван за Заменик директор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“, а веднаш потоа повторно работел во секторот на просветата и образованието при Основно Училиште „Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“- с. Арачиново, Скопје.

Како долгогодишен Професор и Директор на Основно Училиште, за време на неговото професионално и работно искуство од областа на просветата и образованието, работел на бројни проекти и работилници, а присуствувал и учествувал во голем број национални и меѓународни предавања, семинари и конференции од областа на унапредувањето на образовните процеси во земјата. Од големо значење е и неговата активна вклученост и залагањето во работните групи и семинари, чија цел било решавањето на поствоените трауми на учениците од основните училишта, кои се јавиле како резултат на воените конфликти во с. Арачиново.